

МОБЕС КВАЛИТЕТ под акредитација на EXEMPLAR GLOBAL организира ИНТЕГРИРАНИ АКРЕДИТИРАНИ ОБУКИ за ИМПЛЕМЕНТАТОРИ, ИНТЕРНИ и ЕКСТЕРНИ АУДИТОРИ



- * **ISO 9001:2015**
Систем за управување со квалитет
- * **ISO 14001:2015**
Систем за управување со заштита на животна средина
- * **ISO 45001:2018**
Систем за управување со безбедност и здравје при работа
- * **ISO 22000:2018**
Систем за управување со безбедност на храна



ISO 9001:2015



ISO 14001:2015



ISO 22000:2018



ISO 45001:2018

Обуката се спроведува во согласност со правилата, упатствата и програмата на меѓународно признатата организација за обуки **Exemplar Global**.

Учесниците ќе можат да се стекнат со компетенциите:

- * **QM – Quality Management System;**
- * **EM– Environmental Management System;**
- * **OHS – Occupation Health & Safety Assessment;**
- * **FSM – Food Safety Management;**
- * **AU – Internal Auditor;**
- * **TL – Lead / External Auditor.**

Обуката е по принципот на тренинг обука, каде што учесниците преку предавања, практични примери и вежби ќе стекнат нови и ќе ги унапредат постоечките знаења од стандардите ISO9001, ISO14001, ISO22000 и ISO45001.

Обуката ќе им овозможи на организациите и учесниците преку утврдена методологија:

- * да стекнат способност да ги идентификуваат потребните методи и техники за планирање, имплементација, и спроведување на интерни и екстерни проверки на менаџмент системи, со соодветна компетентност и ефикасност во реализација на истите;
- * да го разберат концептот на интеграција на менаџмент системи, како поволност при имплементација и сертификација;
- * да се стекнат со **МЕЃУНАРОДНО ПРИЗНАТ СЕРТИФИКАТ**.

ОБУКАТА СЕ ПРЕПОРАЧУВА ЗА:

- * Директори и менаџери на организации;
- * Координатори и консултанти за менаџмент системи;
- * Проектни менаџери и Менаџери за човечки ресурси;
- * Експерти за заштита на животна средина, за безбедност и здравје при работа и храна;
- * Сите кои сакаат да напредуваат во своите професионални кариери.

ДЕТАЛИ ЗА ОБУКАТА:

- * Кандидатите добиваат:
сертификати;
материјали и стручна литература;
ручек, кафе и освежување за време на паузата;

За пријава на три или повеќе кандидати од иста организација следува попуст од 10%.